



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6^{ти} кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Бр: _____
Скопје: _____

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-8 од 18.01.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година поднесено од Министерството за економија бр. 08-329/1 од 14.01.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 30.01.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-8 од 18.01.2019 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, утврди дека:

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година претставува **шема на помош** согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област В. **Поддршка и развој на кластерското здружување** од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов **Поддршка на проекти од кластерските здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси,, во износ од 7.000.000,00 денари** при што Министерството за економија надоместува дел од трошоците во висина од 75% од проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари поединечно за секој барател на апликација, направени за следниве намени:

- набавка на специфична опрема или технолошки решенија кои ќе се користат од членките на кластерите;
- соработка на кластерите со универзитетите и/или соработка меѓу кластерите;
- развој на бренд стратегија и развој на брендирани производи во рамките на кластерот (географско потекло);
- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на истражување и развој на нови или подобрени производи, процеси или услуги;



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6^{ти} кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



- усовршување на кластерите и нивните членки преку ангажирање консултанти, организирање на специјализирани обуки, работилници, семинари за поттикнување и размена на знаење и
- трговски и извозно промотивни активности за кластерите (организација и учество на бизнис настани – саеми, Б2Б средби, трговски и медиумски мисии итн)

претставува **помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата **не претставува државна помош** согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош (во натамошниот текст: „Закон“), Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст „Комисија“) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на државната помош.

Притоа, секој давател на државна помош дефиниран во член 6 став (1) од Законот, е должен според член 13 став (1) од Законот, до Комисијата да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување, Министерството за економија до Комисијата достави Известување бр. 08-329/1 од 14.01.2019 (Наш бр. 10-8 од 18.01.2019 година) за планирано доделување на државна помош за 2019 година врз основа на Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година.

Комисијата оцени дека Известувањето доставено од страна на Министерството за економија е уредно и ги содржи сите податоци предвидени во член 14 став (1) од Законот односно дека таквото Известување по форма и содржина е во согласност со Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 142/2011)

При испитување на доставената Предлог - Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Комисијата ги оценуваше условите и намената за реализација на секоја од активностите предвидена во истата Предлог - Програма за да утврди дали таквите активности претставуваат државна помош.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателите на државната помош претставува државна помош, се оценува исполнувањето на кумулативен начин на четирите следни критериуми:



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6^{ти} кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



- таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- да биде селективна;
- да претставува економска поволност за примателот и
- да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година претставува **шема на помош** согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот, бидејќи истата претставува правен акт врз основа на кој, без обврска за дополнително одобрување од Комисијата, може да се додели помош на корисници на државна помош кои не се однапред определени во шемата или секој правен акт врз основа на кој помош која не е поврзана со точно определен проект може да му се додели на едно или повеќе претпријатија за неопределен временски период и/или во неопределен износ.

Мерките содржани во Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Поддршка и развој на кластерското здружување, Комисијата ги анализираше од аспект на тоа дали истите ги исполнуваат горенаведените четири кумулативни критериуми.

Мерката 1 од дел II, област В. **Поддршка и развој на кластерското здружување** од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година под наслов **Поддршка на проекти од кластерските здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси., во износ од 7.000.000,00 денари** за активностите:

- набавка на специфична опрема или технолошки решенија кои ќе се користат од членките на кластерите;
- соработка на кластерите со универзитетите и/или соработка меѓу кластерите;
- развој на бренд стратегија и развој на брендирани производи во рамките на кластерот (географско потекло);
- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на истражување и развој на нови или подобрени производи, процеси или услуги;
- усовршување на кластерите и нивните членки преку ангажирање консултанти, организирање на специјализирани обуки, работилници, семинари за поттикнување и размена на знаење и
- трговски и извозно промотивни активности за кластерите (организација и учество на бизнис настани – саеми, Б2Б средби, трговски и медиумски мисии итн)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот, затоа што делот на трошоците за оваа намена кои ги надоместува Министерството за економија е во висина од 75% по проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари поединечно за секој корисник. Ова укажува дека е исполнет условот содржан во дефиницијата за помош од мало значење (de minimis) од член 4 став (1) точка 4 од Законот, според која помош од мало значење (de minimis) постои ако износот на доделената помош по корисник не надминува 200.000 евра за период од 3 години, односно вкупно 100.000 евра во областа на патниот сообраќај за период од 3 години. Оттука, мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 (6^{ти} кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



здружување од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година **претставува помош од мало значење (de minimis)** во смисла на член 4 став (1) точка 4 од Законот и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011) и истата **не претставува државна помош** согласно член 9 став (1) од Законот. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Вкупно за реализација на мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година се предвидени 7.000.000,00 денари или 113.821 евра од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Потпрограма 11- Индустриска политика, сметка 637, ставка 464, наменети за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија.

Заради горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

Согласно член 26 став (3) од Законот за контрола на државната помош, тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Д-р Владимир Наумовски